



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

1830

Služboni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje

feb 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува
10 издание на српскохрватски односно
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. – Огласи
според тарифата – Жиро сметка кај
Службата на општественото книговод-
ство 60802-603-21943

Петок, 15 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 81

ГОД. XLV

Цена на овој број е 34.000 динари. –
Претплата за 1989 година изнесува
1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15
дена. – Редакција Улица Јована Ристика
бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885;
Служба за претплата 651-732; Телекс
11756; Телефакс 651-482

1255.

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-
нија на Законот за средствата на Фондот на Федерацијата
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр.
46/89), Законодавно-правната комисија на Соборот на ре-
публиките и покраините, на седницата од 22 ноември 1989
година, го утврди пречистениот текст на Законот за сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990
година.

Пречистениот текст на Законот за средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на
стопански недоволно развиените републики и автономни
покраини во периодот од 1986 до 1990 година ги опфаќа:
Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во периодот од
1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85),
Законот за измени и дополненија на Законот за средствата
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/87) и Законот за измени
и дополненија на Законот за средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраини
во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 46/89), во кои е означен денот на влегувањето
во сила на тие закони.

ЗАКОН

**ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986
ДО 1990 ГОДИНА
(Пречистен текст)**

Член 1

Средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените
републики и автономни покраини (во натамошниот текст:
Фондот на федерацијата) во периодот од 1986 до 1990 го-
дина се формираат по стапка од 1,56% од општествениот
производ на општественото стопанство на Југославија, и
тоа:

1) 60% – со здружување на труд и средства на органи-
зациите на здружен труд врз доходовни основи и врз осно-
ва на заеднички интереси, а за Социјалистичка Автономна
Покраина Косово 50%;

2) 40% – од задолжителниот заем што го уплатуваат
организациите на здружен труд што вршат стопанска деј-
ност (во натамошниот текст: организации на здружен
труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово
50%.

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се
зголемува со договор на одделни републики односно авто-
номни покраини, со тоа што процентот на задолжителни-
от заем од став 1 точка 2 на овој член да се намали за исти-
от износ.

Член 2

Средствата што во смисла на член 1 став 1 од овој за-
кон се формираат на територијата на СР Србија, а што
според утврденото учество се распоредуваат за побрз раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се
реализираат во целост непосредно по пат на самоуправно
здружување на труд и средства на организациите на
здружен труд од територијата на СР Србија надвор од те-
риториите на социјалистичките автономни покраини и те-
риторијата на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина со организациите на здружен труд на територијата
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во сог-
ласност со општествените планови, а посебно со општес-
твениот план за развој на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово.

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој
член, ќе се применуваат одредбите на овој закон што се
однесуваат на здружувањето на труд и средства на Фон-
дот на федерацијата.

Член 3

Заради поттикнување на здружувањето на труд и
средства по основа на средствата на Фондот на федераци-
јата и пошироко, ќе се донесат посебни мерки на ниво на
федерацијата, републиките, автономните покраини, оп-
штините и самоуправните организации и заедници.

Член 4

Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-
рацијата од член 1 на овој закон се утврдува со примена
на стапката од тој член на општествениот производ на оп-
штественото стопанство на Југославија остварен во годи-
ната за која се пресметуваат тие средства, по принципот
на чисти дејности.

Општествениот производ од став 1 на овој член се у-
врдува според официјалните податоци на Сојузниот завод
за статистика.

Член 5

Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-
рацијата од член 4 на овој закон за секоја република и ав-
тономна покраина го утврдува Собранието на Фондот на
федерацијата, врз основа на официјалните податоци на
Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен
производ на општественото стопанство на секоја републи-
ка и автономна покраина, искажани по принципот на чис-
ти дејности.

Конечната пресметка на средствата од член 1 на овој
закон, Фондот на федерацијата ја утврдува до 31 октом-
ври на тековната година за претходната година односно
во рок од 15 дена од денот на добивањето на официјални-
те податоци од Сојузниот завод за статистика.

Републиката односно автономната покраина е
должна разликата помеѓу конечниот годишен износ на
средствата и уплатениот износ на средствата по усогласе-
ната аконтација да ја уплати во рок од 30 дена од денот на
објавувањето на одлуката за конечниот годишен износ на
средствата, а разликата помеѓу усогласената аконтација
на средствата и износот на уплатената аконтација да ја
уплати во рок од 60 дена од денот на објавувањето на од-
луката за усогласената аконтација на средствата.

Разликите од став 3 на овој член републиката односно автономната покраина ќе ги уплати: средствата на задолжителниот заем на сметка на Фондот на федерацијата, а средствата наменети за здружување на посебната сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општествено-то книговодство во согласност со член 1 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон.

Доколку републиката односно автономната покраина ја намира обврската спрема Фондот на федерацијата од средства на буџетот, тие средства ќе се насочуваат и ќе се уплатуваат во согласност со став 4 на овој член.

Член 6

Изворите и начинот на обезбедување средства на Фондот на федерацијата според одредбите на овој закон ги утврдуваат републиките и автономните покраини со свои прописи.

Член 7

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 точка 2 на овој закон ги уплатуваат организациите на здружен труд, во еднакви месечни аконтации, до 25-ти во месецот за тековниот месец.

Средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член се уплатуваат на сметката на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство.

Годишниот износ на средствата на Фондот на федерацијата од член 4 на овој закон се утврдува со завршната сметка на организациите на здружен труд и се уплатува до 15 март тековната година за претходната година.

Член 8

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги уплатуваат организациите на здружен труд, согласно со одредбите на склучените самоуправни спогодби за здружување на труд и средства, а се сметаат како здружени во моментот на уплатата на сметката на инвеститорот или на банката кои со самоуправната спогодба се определени за реализација на заедничката развојна програма.

Инвеститорот или банката од став 1 на овој член се должни уплатените средства за реализација на заедничката програма за развој да почнат да ги користат најдоцна во рок од 3 месеци од денот на уплатата на тие средства.

Ако средствата од став 2 на овој член не почнат да се користат во рокот од став 2 на овој член, инвеститорот е должен да ги уплати на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од тој став.

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон што не се реализирани во смисла на став 1 од овој член, организациите на здружен труд ги уплатуваат тримесечно и тоа најдоцна до 15-ти во наредниот месец за изминатото тримесечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство.

Евиденција за средствата од ст. 1, 2, 3 и 4 на овој член води службата на општественото книговодство во републиката односно во автономната покраина и за тоа ги известува Службата на општественото книговодство на Југославија и Фондот на федерацијата до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

Стопанската комора на републиката односно на автономната покраина води евиденција за склучените самоуправни спогодби од став 1 на овој член, ја следи реализацијата на тие спогодби и за тоа до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје ги известува Стопанската комора на Југославија и Фондот на федерацијата. Начинот на водење евиденција и начинот на известување на Стопанската комора на Југославија и на Фондот на федерацијата ги утврдува Стопанската комора на Југославија.

Ако со уплатите од ст. 1 и 4 на овој член не се обезбеди износот на средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во височина на тримесечната обврска на републиката односно на автономната покраина, републиката односно автономната покраина ненамириениот износ на средствата ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федерацијата односно врз посебната сметка на Фондот на федерацијата до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

Ако републиката односно автономната покраина, во рокот од став 7 на овој член, не ги пренесе средствата врз сметката на Фондот на федерацијата, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федерацијата ненамириениот износ на средствата од сметката на буџетот на таа република односно автономна покраина.

Фондот на федерацијата ќе ги пренесе средствата од ст. 3 и 4 на овој член врз посебна сметка на овластената банка преку која се пласираат средствата на Фондот на федерацијата (во натамошниот текст: овластената банка) во согласност со односите во распределбата на средствата утврдени во член 18 од овој закон, во рок од 5 дена од денот на втасувањето на овие средства на посебната сметка на Фондот на федерацијата.

Банката од став 9 на овој член е должна средствата од ст. 3 и 4 на овој член да ги пренесе на организацијата на здружен труд – инвеститорот која склучила самоуправни спогодба за здружување на труд и средства во смисла на став 1 од овој член, во согласност со таа спогодба. Ако банката не ги пренесе средствата во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето, службата на општественото книговодство на републиката односно на автономната покраина, на барање од организацијата на здружен труд – здружителот, ќе ги симне од сметката на банката тие средства и ќе ги пренесе врз сметката на инвеститорот кој ја реализира програмата во смисла на став 1 од овој член.

Организацијата на здружен труд од територијата на републиката односно автономната покраина која ќе склучи самоуправни спогодба за здружување на труд и средства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за реализација на програмата за развој на територијата на стопански недоволно развиените републики односно на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, може да ги користи средствата на Фондот на федерацијата, што другите организации на здружен труд од територијата на таа република односно автономна покраина ги издвојуваат во согласност со член 1 став 1 на овој закон, а кои немаат интерес за здружување на средствата за реализација на програмата за развој со организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените републики односно од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Условите под кои ќе се користат средствата од претходниот став не можат да бидат понеповолни од условите што се пропишани со член 15 на овој закон.

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи самоуправниот спогодба за здружување на труд и средства од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во рок од шест месеци од денот на втасувањето на обврските за уплата на посебната сметка на Фондот на федерацијата, уплатените средства се сметаат за задолжителен заем.

Отплатувањето на заемот од став 13 на овој член започнува со истекот на три години од денот кога средствата ќе станат задолжителен заем.

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем се додава на износот на уплатениот заем и заедно со него сочинува основа за утврдување на годишните анuitети.

Член 9

Ако организацијата на здружен труд трајно врши стопанска дејност на териториите на две или повеќе републики односно автономни покраини, должна е обврската за делот од таа дејност што ја врши на територијата на одделна република односно автономна покраина да ја изврши по стапките што ќе ги утврдат републиките односно автономните покраини на чии територии го врши тој дел од дејноста.

Износот на име на обврската што организациите на здружен труд ќе ја извршат, во смисла на став 1 од овој член, се засметува во обврската на републиката односно на автономната покраина на чија територија таа организација на здружен труд извршила соодветен дел од стопанската дејност.

Организацијата на здружен труд е должна да состави посебен преглед на основицата за пресметување на износот за секоја република односно автономна покраина на

чија територија трајно врши стопанска дејност. Ако организацијата на здружен труд на територијата на една република односно на една автономна покраина врши повеќе стопански дејности за кои се пропишани различни стапки за уплатување, должна е за секоја од тие дејности да состави посебен преглед на основната за пресметување.

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, ќе пропише што се смета, во смисла на овој член, како трајно вршење на стопанска дејност, земајќи ги предвид специфичностите на одделни дејности.

Член 10

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон ќе се насочуваат за изградба на стопански објекти во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово што обезбедуваат остварување на заедничките интереси и цели во развојот утврдени во општествениот план на Југославија, во општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини, во согласност со утврдените критериуми во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, средствата на Фондот на федерацијата што се формираат во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој закон можат да се насочуваат за изградба на производни и услужни капацитети на индивидуалниот сектор, како и за набавка на опрема за наставна и научноистражувачка работа на високошколските организации на здружен труд во согласност со приоритетите утврдени во Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, средствата на Фондот на федерацијата што се формираат во смисла на член 1 став 1 точка 2 на овој закон, а ѝ се распоредуваат на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, можат да се користат, во согласност со Југословенката програма на мерки и активности за запирање на исекувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово, за:

(1) стимулативни лични доходи на стручните кадри неопходни за стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

(2) изградба на станови за стручните кадри неопходни за стопанството на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за приоритетно стручните кадри во стопанството што се иселиле од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Средствата од став 3 на овој член ќе се насочуваат врз основа на посебните програми што ќе ги донесе Стопанската комора на Југославија односно Сојузниот извршен совет.

Овластената банка и стопанските комори во стопански недоволно развиените републики и во Автономна Покраина Косово односно банката преку која се реализираат здружените средства се должни податоци и извештаи за наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот на федерацијата од точ. 1 и 2 на став 1 од член 1 на овој закон шестмесечно да му достават на Фондот на федерацијата.

Ако Собранието на Фондот на федерацијата утврди дека средствата на Фондот на федерацијата се користени ненаменски, републиката односно автономната покраина е должна тие средства да ги врати во Фондот на федерацијата со важечката камата и со пропишаната затезна камата на банкарските кредити во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлука на Собранието на Фондот на федерацијата.

Член 11

Височината на годишната, полугодишната и на месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон ја утврдува Собранието на Фондот на федерацијата за секоја република односно автономна покраина посебно, со примена на стапката од член 1 на овој закон на планираниот општествен производ на општественото стопанство на републиката односно на

автономната покраина, по принципот на чисти дејности, во годината за која се утврдува аконтацијата.

Заради усогласување на износот на средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член со номиналниот растеж на општествениот производ на општественото стопанство на републиката односно на автономната покраина во изминатото полугодие, Собранието на Фондот на федерацијата врз основа на проценетиот номинален растеж на општествениот производ на општественото стопанство во изминатото полугодие, според податоците на Сојузниот завод за статистика и на Сојузниот завод за општествено планирање, ќе ја усогласи височината на годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата до крајот на јули тековната година односно до крајот на јануари за изминатата година.

Собранието на Фондот на федерацијата е должно аконтацијата на средствата на Фондот на федерацијата за тековната година да ја утврди до 15 јануари на тековната година, врз основа на податоците на републичките и покраинските заводи за општествено планирање.

Ако со месечните аконтации на средствата на Фондот на федерацијата на територијата на републиката односно на автономната покраина не се оствари износот утврден според член 1 став 2 точка 2 на овој закон, средствата во височина на настанатата разлика ги обезбедуваат републиките односно автономните покраини.

Разликата помеѓу износот на месечните аконтации на средствата на Фондот на федерацијата утврдени со Одлуката на Собранието на Фондот на федерацијата согласно со член 1 став 1 точка 2 од овој закон и износот што го уплатиле организациите на здружен труд, републиките односно автономните покраини ќе му ја уплатат на Фондот на федерацијата во рок од 30 дена од денот на утврдената разлика на аконтацијата за односниот период.

Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 5 на овој член во рокот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодветниот износ на средства од средствата на буџетот на републиката односно на автономната покраина.

Ако средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член се остварат во износ поголем од износот утврден со одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за тој поголем износ ќе се намали обврската на републиката односно на автономната покраина во наредната година.

Ако вишокот на средствата на Фондот на федерацијата е остварен од средствата на буџетот на републиката односно на автономната покраина, по барање на републиката односно на автономната покраина износот ќе ѝ се врати на таа република односно на таа автономна покраина.

Член 12

За уплатениот годишен износ на средствата на Фондот на федерацијата што се формираат од задолжителниот заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што гласат на доносител.

Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви годишни рати со камата по стапка од 10% годишно.

Отплатувањето на задолжителниот заем почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината за која заемот е уплатен.

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот на почетокот на отплатувањето на задолжителниот заем му се додава на износот на уплатениот заем и, заедно со него, прави основа за утврдување на годишните ануитети.

Член 13

За отплатувањето на задолжителниот заем на начинот предвиден во член 12 на овој закон гарантира федерацијата.

Ако Фондот на федерацијата не ја изврши обврската од член 12 на овој закон, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во корист на доносителот на обврзниците на заемот долгуваниот износ на средства ќе го пренесе од средствата на Фондот на федерацијата.

Член 14

Средствата остварени со уплата на задолжителниот заем од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, Фондот на федерацијата е должен да ги пласира на териториите на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, со рок за враќање од 12 години и со камата по просечна стапка од 10% годишно.

Средствата од став 1 на овој член Фондот на федерацијата е должен да ги пласира на териториите на стопански недоволно развиените републики, со камата по стапка од 11% годишно, а на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово – со камата по стапка од 9% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на овој член почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината во која кредитот е даден.

Каматата пресметана од денот на добивањето на кредитот до денот на почетокот на отплатувањето на кредитот се додава на износот на дадениот кредит и, заедно со него сочинува основица за утврдување на анuitетите.

Републиката односно автономната покраина на чија територија се пласираат средствата на задолжителниот заем му гарантира на Фондот на федерацијата дека средствата на кредитот ќе се вратат во согласност со договорните услови.

Ако средствата на кредитот од овој член не се вратат во согласност со договорните услови, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодветен износ на средства, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџетот на стопански недоволно развиените републики односно на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 15

Работите на наплата на средствата на Фондот на федерацијата што се формираат од задолжителниот заем, како и водењето евиденција за уплатите на средства според склучените самоуправни спогодби за здружување на труд и средства на Фондот на федерацијата и уплатите на средствата наменети за здружување, ги врши Службата на општественото книговодство.

Работите на издавање обврзници и отплатување на задолжителниот заем ги врши Народната банка на Југославија.

Износот на трошоците за вршење на работите од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со договор помеѓу Фондот на федерацијата и Службата на општественото книговодство односно Народната банка на Југославија.

Член 16

Поблиски прописи за издавањето и амортизацијата на обврзниците на задолжителниот заем и за начинот на евидентирањето на средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на овој закон донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 17

Средствата потребни за премостување на разликите што се појавуваат поради различните услови за запишување заеми и за пласман на средствата на Фондот на федерацијата, во годините во кои тие разлики се негативни, ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини.

Во годините во кои разликите од став 1 на овој член се позитивни, Фондот на федерацијата тие разлики ќе им ги врати на републиките и на автономните покраини сразмерно со нивното обезбедување средства за премостувањето на тие разлики.

Височината на средствата од ст. 1 и 2 на овој член ќе ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата за секоја година.

Член 18

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 на овој закон им се распределуваат на одделни стопански недоволно развиени републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во следните проценти:

СР Босна и Херцеговина	25,2
СР Црна Гора	8,9
СР Македонија	17,8
САП Косово	48,1
Вкупно	100,0

Член 19

Од средствата на Фондот на федерацијата што се формираат во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој закон од делот што и се распредува на Социјалистичка Автономна Покраина Косово до 10% од средствата можат да се насочат за реализација на намените утврдени во член 10 став 3 на овој закон.

1256.

Врз основа на член 29 точка 6) од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/89), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ИСПРАТНИНАТА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА

1. На делегатот што остварува надомест на личниот доход во месечен износ во Собранието на СФРЈ, на функционерот избран од редот на делегатите, на функционерот што го избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководниот работник што го назначува надлежното тело на Собранието на СФРЈ му припаѓа при заминувањето во пензија испратнина во износ на два последни лични доходи односно надомести на личниот доход, пред заминувањето во пензија.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука му припаѓа и на делегатот, и функционерот и на раководниот работник што остварува личен доход во Собранието на СФРЈ по престанувањето на функцијата.

3. Исплатата на испратнината при заминувањето во пензија според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход односно надоместот на личниот доход.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот поради остварување на правото на пензија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/87).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-45/89-013

6 декември 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зарцинов, с. р.

1257.

Врз основа на член 20 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, избира или именува Собранието на СФРЈ, Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ФУНКЦИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Функционерот во Собранието на СФРЈ избран на определена функција од редот на делегатите, кој остварува пензија, има право на надомест за вршењето на таа

функција (функционален додаток) во височина на просечниот личен доход на работниците во стопанството на СФРЈ исплатен за претходниот месец.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се применува од 1 ноември 1989 година.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на зголемувањето на надоместот на личниот доход за вршење на определени функции во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/86).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 120-119/89-013

6 декември 1989 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зарцинов, с. р.

1258.

Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и за сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89) и на член 50 став 1 точка 1 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 24/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (УНЕСКО)

1. Во Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/81 и 68/85) во точка 3 став 1 бројот: „32” се заменува со бројот: „22”.

Во став 3 зборовите: „и по еден член”, се заменуваат со запирка и со зборовите: „а другите членови”.

По став 4 се додава став 5, кој гласи:

„Комисијата има секретар”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 776

16 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1259.

Врз основа на член 82 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), сојузниот секретар за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на семето на земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/87, 60/87 и 55/88), во Методите на испитувањето на семиња и во нормите на квалитетот на семињата, што се отпечатени кон Правилникот и претставуваат негов составен дел, во точка 2.12 одредбата под 2.12.1. се брише.

Досегашната одредба под 2.12.2 станува одредба под 2.12.1.

Член 2

Во точка 5.4, табела 9, по зборовите: „Gossypium spp.” се додаваат зборовите: „Helianthus annuus”.

Член 3

Во точка 7, табела 12, одредба под 12.1, реден број 160, во колоната 10 бројот: „90” се заменува со бројот: „85”.

Член 4

Во точка 8.8, одредба под 8.8.2, во првата алинеја бројот: „6” се заменува со бројот: „5,5”.

Во втората алинеја бројот: „4” се заменува со бројот: „3,5”.

Член 5

Во образецот бр. 6 точка 6 се брише.

Член 6

Одредбите од член 3 и член 4 став 1 на овој правилник се применуваат до 31 август 1990 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4565/2

25 ноември 1989 година

Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

1260.

Врз основа на член 99а став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 61/88 и 57/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПЛАТА НА ПАЗАРОТ ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНИТЕ ЧЕКОВИ ОД ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Корисникот на општествени средства и друго правно лице односно ивните делови (во натамошниот текст: уплатувач) ѝ ги предава примените чекови по тековните сметки на граѓаните, најдоцна наредниот ден, на најблиската организациона единица на Службата на општественото книговодство.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако во местото на уплатувачот не постои организациона единица на Службата на општествено книговодство, чековите се предаваат во рок од пет работни дена од денот на приемот на чековите.

Член 2

Со чековите од член 1 на овој правилник уплатувачот доставува и „Налог за наплата - образец 43 СОКЈ” пропишан со Упатството за обликот, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85, 64/86, 37/88 и 22/89), како и „Спецификација на чековите на граѓаните”.

Налог за наплата се издава на вкупниот износ на чековите по тековните сметки на граѓаните на товар на сметката на трасатот, а во корист на сметката на уплатувачот.

Спецификацијата на чековите на граѓаните ги содржи следните податоци:

- 1) назив на уплатувачот на пазарот;
 - 2) број на сметката на уплатувачот на пазарот;
 - 3) назив на трасатот;
 - 4) број на сметката на трасатот;
 - 5) реден број;
 - 6) сериски број на чекот;
 - 7) датум на издавањето на чекот;
 - 8) износ на чекот;
 - 9) збир на износот на чековите за секој трасат посебно;
 - 10) датум, потпис на овластените лица и печат.
- Спецификацијата на чековите на граѓаните се изработува по трасатите и се доставува во три примероци до организационата единица на Службата на општественото книговодство.

Член 3

Организационата единица на Службата на општественото книговодство врши контрола на поднесените чекови, налози за наплата и спецификација на чековите на граѓаните и го заверува приемот на копијата на спецификацијата, која му се враќа на уплатувачот.

Еден примерок од спецификацијата и чековите по теконите сметки на граѓаните Службата на општественото книговодство му го доставува истиот ден на трасатот.

Ако организационата единица на Службата на општественото книговодство утврди неисправност на која било поднесена исправа, документацијата ќе му ја врати на уплатувачот (ремитентот), кој е должен истиот ден да ја изврши исправката.

Член 4

Ако трасатот утврди неоснованост односно неисправност на задолжувањето на својата жиро сметка врз основа на поднесените чекови на граѓаните, може да поднесе барање за сторнирање на задолжувањето, делумно или во целост, во случај:

- 1) чековите да не се влечени на назначениот трасат;
- 2) чековите да се злоупотребени;
- 3) збирот на чековите по спецификацијата да не одговара на налогот за наплата;
- 4) чекот да не е поднесен на наплата во со закон утврдениот рок, а на сметката на трасатот нема средства односно ако поднесениот чек не одговара на гарантните услови на трасатот.

Со барањето од став 1 на овој член се поднесуваат и чековите по кои е извршено погрешното задолжување на трасатот.

Службата на општественото книговодство е должна да го сторнира задолжувањето на трасатот најдоцна во рок од два дена од денот на приемот на барањето.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 1-14011/1
7 декември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Бранимир Зекал, с. р.

1261.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 62/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89) директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79, 29/83,

68/84, 40/86, 13/87, 86/87, 76/88 и 45/89) во член 13 зборовите: „точка 15 од Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) (во натамошниот текст: Одлуката) „се заменуваат со зборовите: „член 20 од Уредбата за привремен извоз и увоз на стоки“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89) (во натамошниот текст: Уредбата)“.

Член 2

Во член 14 став 2 зборовите: „член 152 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) „се заменуваат со зборовите: „член 127 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89)“.

Член 3

Во член 15 став 3 зборовите: „Во патната исправа на патникот, на страната за забелешки, царинскиот работник ја става забелешката: „Право на увоз во односната година“ (скратено: „ПУ/со назначување на датумот на увозот“) се бришат.

Член 4

Во член 16 став 1 зборовите: „точка 1, одредба под 1 од Одлуката и предмети од точка 15 став 1 на таа одлука“ се заменуваат со зборовите: „член 20 од Уредбата“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01/2 Бр. Д-9726
5 декември 1989 година
Белград

вд. Директор на Сојузната
управа за царини,
Звонко Пошќиќ, с. р.

1262.

Врз основа на член 267 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), во спогодба со сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ И ДРУГОИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ И ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ И ДРУГОИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат здравствените услови што мора да ги исполнува воздухопловниот и другиот стручен персонал за стекнување и продолжување на дозволата за вршење на определени стурчни работи и посебните услови за вршење на лекарски прегледи на воздухопловниот и на другиот стручен персонал што мораат да ги исполнуваат здравствените организации на здружен труд, начинот на вршење на лекарските прегледи, како и начинот на водење здравствена евиденција на воздухопловниот и другиот стручен персонал.

Член 2

Здравствената способност на воздухопловниот и другиот стручен персонал се утврдува врз основа на лекарски преглед што го вршат:

- 1) лекарската комисија во здравствена организација на здружен труд што ги исполнува условите пропишани

со овој правилник и која за вршењето на тие работи ќе ја овласти Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;

2) лекарската комисија во воена воздухопловно-здравствена установа што за вршењето на тие прегледи ќе ја овласти Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;

3) лекарската комисија што ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски.

Член 3

Лекарската комисија за лекарски прегледи на лицата што спаѓаат во категоријата А ја формира лицето кое раководи со здравствената организација на здружен труд односно со воената воздухопловно-здравствена установа, од лекари специјалисти по воздухопловна медицина или интернист, офталмолог, оториноларинголог, невропсихијатар и психолог.

За лекарски прегледи на лицата што спаѓаат во категориите В, С и D, лекарска комисија може да се формира од специјалисти по медицина на трудот, лекари по општа медицина и психолози.

Член 4

Лекарската комисија што, од утврдената листа, ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски, од областа од која лицето што поднесува жалба е огласено како неспособно за вршење на определени стручни работи, ја сочинуваат лекари специјалисти од таа област.

Член 5

Претседател на лекарската комисија од чл. 3 и 4 на овој правилник е лекар што завршил обучување од областа на воздухопловната медицина.

Обучувањето од став 1 на овој член се врши според програма која е во согласност со меѓународните стандарди од областа на воздухопловната медицина, а опфаќа и познавање на воздухопловните прописи од оваа област. Знаењето од областа на воздухопловната медицина се обновува секоја трета година во здравствена организација што се занимава со воздухопловна медицина.

Член 6

Лекарските прегледи на воздухопловниот и другиот стручен персонал може да ги врши здравствена организација на здружен труд што има опрема и инструменти за вршење на тие прегледи, и тоа:

1) за вршење на интернистички прегледи – електрокардиограф, спирограф и други лекарски инструменти за клинички преглед;

2) за вршење на офталмолошки преглед – псевдоизохроматски табели за распознавање на боите, шпалт-ламба, орто-ратер или линија за конвергенција (RAF), Nersheleva призма (за фории), офталмоскоп и стероскоп;

3) за вршење на оториноларинголошки преглед – аудиометар и оториноларинголошки инструменти за клинички преглед (челно огледало, итн.);

4) за вршење на невропсихијатриски прегледи – технички прибор за испитување на рефлексите;

5) за вршење на психолошки тестирања – батерија на тестовите на личност и способноста и апарати за испитување на сензомоторните способности;

6) за анализа на крвната слика, основни биохемиски анализи и анализи на урината – лабораториска опрема.

Член 7

Лекарската комисија врши редовни и вонредни лекарски прегледи на воздухопловниот и другиот стручен персонал распореден во категориите А, В, С и D, и за тоа издава лекарско уверение.

Лекарското уверение се издава во согласност со рокот на важењето на дозволата, освен во случаите од член 149 став 2 на Законот за воздушната пловидба и член 10 на овој правилник.

Член 8

Лицето кое се подложува на лекарски преглед заради утврдување на здравствената способност е должно на лекарската комисија да ѝ достави медицинска документација за својата здравствена состојба, што ја дава ординирачкиот лекар.

Документацијата од став 1 на овој член, меѓу другото, треба да содржи податоци за сите промени на здравствената состојба што настанале по последниот преглед.

Лекарската комисија, по извршениот преглед, доставува уверение за здравствената способност до: лицето што се подложило на лекарски преглед, организацијата на здружен труд или друга организација односно орган на општествено-политичката заедница или друга заедница што тоа лице го упатило на лекарски преглед и кај ординирачкиот лекар.

Член 9

Ако при редовните лекарски прегледи се утврди здравствена состојба која отстапува од категоријата на телесни и душевни способности пропишани со овој правилник, лицето може да биде огласено способно:

1) ако неговата здравствена состојба е таква што да не е неспособно за вршење должност;

2) ако неговите евентуални недостатоци се функционално компензирани;

3) ако неговата професионална способност, вештина и искуства се такви да можат да го надоместат утврдениот недостаток.

Член 10

Ако при редовен лекарски преглед се утврди здравствена способност која бара посебна постапка, може да се донесе уверение за здравствената способност, со определени ограничувања (скратување на рокот на важењето на издаденото лекарско уверение, ограничување во вршењето на определени посебни стручни работи, користење на очила во текот на летањето односно за време на вршењето на работите).

Член 11

Воздухопловниот и другиот стручен персонал задолжително се подложува на лекарски преглед по прележаните болести наведени во чл. 18, 19 и 20 од овој правилник, како и по повреди или хируршки интервенции кои можат да ја намалат телесната или душевната способност.

Член 12

Со овој правилник се утврдуваат следните категории на здравствена способност на воздухопловниот и другиот стручен персонал:

1) категорија А, во која спаѓаат: сообраќајните пилоти и професионалните пилоти од I класа;

2) категорија В, во која спаѓаат: професионалните пилоти, навигаторите-летачи, инженерите-летачи и контролорите на летањето;

3) категорија С, во која спаѓаат: верификаторите-летачи, спортските пилоти, пилотите на едрилице, пилотите на слободни балони, кабинскиот персонал и падобранците;

4) категорија D, во која спаѓаат: воздухопловно-техничкиот персонал, воздухопловниот персонал за техничка подготовка, воздухопловно-сообраќајниот персонал, техничкиот персонал за контрола на летањето, помошниците на контролорите на летањето, персоналот за метеоролошко обезбедување на воздушната пловидба, персоналот за технолошки подготовки на контролата на летањето и врски на контролата на летањето, персоналот за прифат и испраќање, персоналот за противпожарна заштита на аеродромот, персоналот што воздухопловот го полни со гориво и мазиво и персоналот што ги одржува маневарските површини, објектите и инсталациите на аеродромот од значење за обезбедноста на воздушната пловидба;

II. МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ

Член 13

Лицето што спаѓа во категоријата А мора да ги исполнува следните услови во поглед на здравствената способност:

1) да не боледува од каква и да било акутна или хронична болест и да нема вродени или стечени аномалии што би можеле да ја доведат во прашање безбедноста на летањето;

2) да е правилно развиено и во добра физичка кондиција; односот на телесната височина и тежина да е во границите на нормалата; виталниот капацитет да не е помал од 3.000 ccm – за жени и 3.500 ccm – за мажи; апнејата да не трае помалку од 40 секунди, за обата пола; да нема анатомски растројства ниту поголеми лузни; кожата на телото да е еластична и мазна; ингвиналните пропусти да се цврсти; забите да се здрави (кариозните поправени или извадени); надворешните делови на очите и на очните аднекси да се анатомски и функционално исправни; да се анатомски и функционални исправни ушите, носот и грлото;

3) кардио-васкуларниот апарат анатомски и функционално да е во физиолошките граници; да има респираторен систем анатомски и функционално во физиолошките граници; системот за варење, ендокрините жлезди и сите сетива да му се во физиолошките граници; да има целосен нервен систем, запазеност на мотилитетот и на грубата сила; да има запазеност на тонусот и трофичност на мускулите; да има запазеност на физиолошките рефлексии и сензибилитетот; да има физиолошка координација на движењата и рамнотежата, јасен и разбирлив говор; да нема напади што доведуваат до губење на свеста од која и да било етиологија;

4) да е психички здраво, без невротични и психотични симптоми; да е емоционално стабилно и зрело (личност добро интегрирана, урамнотежена, способна да ги контролира своите емоции, отпорна на стресови и фрустрации, автокритична, самостојна, решителна, истрајна, социјално приспособлива, способна да прифаќа реалност); општата интелигенција, брзината и точноста на забележувањето, брзината и точноста на едноставните сметковни дејствија, визуелното паметење, претставување на положбата на објектите во тридимензионалниот систем, заклучувањето за положбата на воздухопловот во просторот врз основа на покажувањето на инструментите и координираната перцептивно-моторна активност да му се на горната граница на просекот;

5) слухот на секое уво да не му е послаб од 35 dB за фреквенции од 500, 1000 и 2000 Hz и 50 dB за 4000 Hz.

Ако слухот му е послаб, мора да се изврши говорна аудиометрија под акустички околности на летот, а за контролорите на летањето – на работното место. Утврдната крива линија, освен отстапувањето во поглед на интензитетот, мора да го покажува својот физиолошки облик.

Наместо говорната аудиометрија, комисијата може да го испита слухот во кабината на авионот за време на летањето (flight test), а за контролорите на летањето – на работното место.

На лицето што спаѓа во категоријата А, острината на видот на далечина, на секое око посебно, со корекција или без корекција, мора да му биде 1,0 (10/10), со ограничување острината на видот на далечина, на секое око посебно, без корекција да не му биде послаба од 0,7 (7/10); хиперметропијата да не му е поголема од 2,0 диоптрии, миопијата и миопниот астигматизам од 0,5 диоптрии, а хиперметропниот или мешовитиот астигматизам од 1,0 диоптрија; акомодацијата да одговара на годините на возраста; стереоскопскиот вид, нокниот вид и видното поле да му се нормални; окуломоторната рамнотежа да му е нормална односно езофоријата или егзофоријата да не е поголема од 7 призма диоптрии; хипертрофијата да не му е поголема од 1 призма диоптрија; интраокуларниот притисок да му е во границите на нормалата и да распознава бои читателски псевдоизохроматски табели. Ако при читањето на псевдоизохроматски табели направи две грешки или повеќе грешки, треба да ги распознава основните бои на Lantern-тестот.

Член 14

Лицето што спаѓа во категоријата В мора да ги исполнува следните услови во поглед на здравствената способност:

1) да не боледува од каква и да било потешка акутна или хронична болест; да нема вродени или стечени аномалии што би можеле да ја доведат во прашање безбедноста на воздушната пловидба;

2) да е правилно развиено и во добра физичка кондиција; односот на телесната височина и тежина да не е значително нарушен; виталниот капацитет да не е помал од 3.000 ccm за обата пола; апнејата да не трае помалку од 40

секунди, за обата пола; да нема анатомски растројства; ниту поголеми лузни; да има кожа на телото еластична и мазна; да има ингвинални пропусти цврсти; да има надворешни делови на очите и на очните аднекси анатомски и функционално исправни; да има анатомски и функционално исправни уши, нос и грло;

3) да има кардио-васкуларен апарат анатомски и функционално во физиолошките граници; да има респираторен систем анатомски и функционално во физиолошките граници; да има систем за варење, ендокрини жлезди и сите сетива во физиолошките граници; да има интегриран нервен систем со евентуално лесно оштетување и периферниот нервен систем, а без оштетување на функција или со лесно намалување на функцијата;

4) да е психички здраво, со благо отстапување во областа на емоционалната стабилност и зрелост, кое тоа го решава со нормални одбранбени механизми и кое не влијае врз професионалната адаптација на летачот; неговата општа интелигенција, брзината и точноста на забележувањето, брзината и точноста на едноставните сметковни операции, визуелното паметење и координираната перцептивна моторна активност да се во границите на просекот;

5) да ги исполнува условите за слух пропишани за категоријата А;

6) острината на видот на далечина, на секое око посебно, со корекција или без корекција, да не му е послаба од 0,8 (8/10), со ограничување острината на видот на далечина, на секое око посебно, без корекција, да не смее да му биде послаба од 0,4 (4/10); акомодацијата да одговара на годините на возраста; стереоскопскиот вид, нокниот вид и видното поле да му се нормални; окуломоторната рамнотежа да му е нормална односно езофоријата или егзофоријата да не му е поголема од 7 призма диоптрии; хиперфоријата или хипофоријата да не му е поголема од 1 призма диоптрија; интраокуларниот притисок да му е во границите на нормалата и да распознава бои читателски псевдохроматски табели. Ако при читањето на псевдохроматските табели направи две грешки или повеќе грешки, треба да ги распознава основните бои на Lantern-тестот (по Beu-weu).

За издавање односно продолжување на дозвола на контролор на летањето, контролорот мора да ги исполнува условите за видот пропишани за категоријата А.

Член 15

Лицето што спаѓа во категоријата С мора да ги исполнува следните услови во поглед на здравствената способност:

1) да нема никакво наследно или стечено заболување или оштетување што би можело да предизвика таков степен на функционална слабост која би му оневозможила управување со воздухопловот односно вршење на стручните работи во нормални услови на летањето;

2) да е правилно развиено и односот на телесната височина и тежина да не укажува на патолошки состојби; виталниот капацитет да не е помал од 3.000 ccm, за обата пола; апнејата да не трае помалку од 40 секунди, за обата пола; да нема поголеми анатомски растројства; да нема поголеми лузни; ингвиналните пропусти да му се цврсти; да има здрави заби (кариозните поправени или извадени); да има надворешни делови на очите и на очните аднекси функционално исправни; да има анатомски и функционално исправни уши, нос и грло;

3) да има кардио-васкуларен апарат анатомски и функционално во физиолошките граници; да има респираторен систем функционално нормален; да има систем за варење, ендокрини жлезди и сите сетива во физиолошките граници и да не му е акутно или хронично заболан централниот и периферниот нервен систем;

4) да е психички здраво; да нема психотички симптоми и трајни невротични симптоми; да нема растројства во структурата на личноста кои влијаат врз социјалната и професионалната адаптација; општата интелигенција и механичкото заклучување, брзината и точноста на забележувањето и психомоторната функција да му се просечни;

5) да чуе шепот на оддалеченост од два метра, а говор со средна јачина – на оддалеченост од 4 метра од испитувачот кога со грбот е свртено накај испитувачот. Ко-

мисијата може да го проверува слухот во условите на работното место;

б) да ги исполнува условите за вид и за разликување на боите пропишани за категоријата В.

Член 16

Лицето кое спаѓа во категоријата D мора да ги исполнува следните услови во поглед на здравствената способност:

1) да ги задоволува општите здравствени услови потребни за стекнување на својството на работник во дружниот труд;

2) да не боледува од акутни или хронични заболувања чие влошување би можело да влијае врз безбедното извршување на должноста и со тоа да доведе до загрозување на безбедноста на летањето;

3) да ги исполнува условите за вид и за разликување на боите, како и за слух пропишани за категоријата С;

4) во поглед на психичкото здравје да ги исполнува условите пропишани за категоријата С.

Член 17

Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат во категориите А, В, С и D се утврди дека се болени или повредени односно дека имаат вродени или стечени мани, или се утврдат други патолошки состојби што влијаат врз вршењето на определени работи, лекарската комисија донесува заклучок за привремена или трајна неспособност на таквото лице за вршење на тие работи.

III. ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ КОИ СЕ ДОНЕСУВА ОЦЕНА ЗА ПРИВРЕМЕНА НЕСПОСОБНОСТ

Член 18

Привремена неспособност предизвикуваат следните заболувања:

1. Заболувања на кардио-васкуларниот систем:

1) растројство на срцевиот ритам или појава на срцеви шумови од која и да е етиологија;

2) настанување блок на десната гранка – додека не се установи вистинската причина;

3) анамнеза и клиничка потврда за растројството на срцевата работа, настанување на аритмија или екстрасистолија;

4) дистонија невроциркулаторија.

2. Заболувања на белите дробови:

1) специфични процеси во смирување – докажани клинички и лабораториски, со добра состојба на респираторната функција – најмалку шест месеци по смирувањето на процесот;

2) состојба по лобектомија, ако се нормализираат респираторните функции – најмалку шест месеци по операцијата;

3) состојба по операција на апсцес на белите дробови, со добра респираторна функција – најмалку шест месеци по операцијата;

4) плевритис, со излив на течност, излекуван, со добра респираторна функција – најмалку шест месеци по излекувањето;

5) артефициелен пневмоторакс – најмалку шест месеци по излекувањето;

6) бенигни тумори на белите дробови (хистолошки докажани), без функционални растројства или со помали функционални растројства – најмалку шест месеци по операцијата;

7) микотични заболувања на белите дробови.

3. Заболувања на абдоменот и абдоминалните органи:

1) акутен холециститис;

2) акутен хепатитис – шест месеци од појавата на заболувањето;

3) ингвинална и феморална хернија, со тенденција кон инкарпација и странгулација;

4) спленоомегалија;

5) акутен панкреатитис;

б) состојба по оперативен зафат во абдоменот – зависно од видот на зафатот, а најмалку шест месеци по операцијата;

4. Заболувања на крвотворните органи:

1) анемија, освен заболувањата од член 19 точка 4, под 1 и 2 на овој правилник – додека состојбата не се нормализира.

5. Заболувања на генито-уринарниот систем:

1) состојба по нефректомија и други хируршки интервенции – најмалку три месеци;

2) протеинурија и еритроурија – додека не се исклучи причината за заболувањето;

3) заболувања на простатата;

4) гликозирија – додека не се открие причината за заболувањето;

5) тешки менструални растројства и потешки заболувања на женските генитални органи;

б) бременост од три месеци, одржување на бременост, бременост на која ѝ претходиле патолошки бремености.

6. Заболувања на ендокриниот систем:

1) хипертиреоза – до клиничко и лабораториско смирување;

2) *diabetes mellitus* без клинички манифестации;

3) други ендокрини и метаболички растројства што влијаат врз задоволителното вршење на должноста и ако не се од траен карактер.

7. Заболувања на нервиот систем:

1) сигурно докажана повреда на главата, со губење на свеста до 2 часа – најмалку една година. Таквото лице може повторно да се оспособи по комплетно испитување-рендгенско снимање на главата и EEG, ако наодите покажат дека нема резидуални дисфункции и компликации;

2) полиневритис од која и да е етиологија.

8. Психички растројства и заболувања:

1) психоневротички растројства што му оневозможуваат на лицето нормално да ја врши функцијата, т. е. безбедно да ја врши должноста;

2) компулсивни реакции, хистерија;

3) дисоцијативни реакции, депресивни реакции, фобични реакции;

4) јавување на должност под дејство на алкохол или конзумирање на алкохол во текот на вршењето на должноста;

5) употреба на алкохол што довела до појава на знаци на зависност од алкохол, како што се паѓање на толеранцијата на алкохол-ретроградна амнезија, растројства во однесувањето во областа на професионалната активност и растројства во семејно-социјалното однесување. Оцена на способноста за натамошно вршење на должноста може да се даде само врз основа на документација за лекувањето и за потврдната апстиненција во текот на 60 дена.

9. Заболување на горните и долните екстремитети:

1) сите акутни заболувања на зглобовите со привремено ограничување на движењата – до излекување (хронични ревматски заболувања). По излекувањето е задолжителен тест за проверка на работното место односно во кабината на воздухопловот или на симулаторот.

10. Заболувања на грботот и коскениот систем:

1) заболувања во акутна фаза. Оцена на способноста се дава по тестот за проверка на работното место или на симулаторот (Flight test).

11. Заболувања на кожата и лимфните жлезди:

1) сите акутни кожни заболувања;

2) секундарни аденопатии;

3) пилонидални цисти, ако се во воспаление или ако се јавува течење од синусите;

4) лимфаденопатии што имаат бенигнен карактер.

12. Заболувања на носот, грлото и увото:

- 1) фистули на вратот;
- 2) конгенитална или стечена малформација и обструкција на носот што ја отежнуваат респирацијата;
- 3) акутен пурулентен синуситис и акутно воспаление на средното уво;
- 4) параназални полипи;
- 5) кинетози.

13. Заболувања на окото:

- 1) птоза на капаците што влијае врз функцијата на видот;
- 2) катаракта што предизвикува пречки на видот;
- 3) ретинален ексудат;
- 4) хеморагија или едем на ретината, воспаление на ретината;
- 5) воспаление на окото или на другите структури на окото;
- 6) едем на папилата;
- 7) синехии предни и задни;
- 8) зеници што не реагираат, нееднакви зеници – додека не се открие причината;
- 9) отсуство на конвергирачка линија во кој и да е квадрант;
- 10) неможност за конвергенција на блиски објекти.

14. Растројства поради употреба на лекови или алкохол:

- 1) состојба во текот на употребата на лекови со антихистаминици, наркотици, барбитурати, со лекови за подобрување на расположението, со лекови за смирување и лекови со антикинетички.

15. Бенигни тумори.**IV. ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ КОИ СЕ ДОНЕСУВА ОЦЕНА ЗА ТРАЈНА НЕСПОСОБНОСТ****Член 19**

Трајна неспособност предизвикуваат следните заболувања:

1. Заболувања на кардио-васкуларниот систем:

- 1) сите конгенитални абнормалности на срцето и крвните садови;
- 2) хипертрофија и дилатација на срцето установени со клинички прегледи и докажани со наоди на рендген и EKG;
- 3) сите органски валвуларни растројства на срцето вклучувајќи ги и оние што се подобри со хируршка интервенција;
- 4) перикардитис, ендокардитис, миокардитис – акутни или хронични;
- 5) клинички докажани заболувања на кардио-васкуларниот систем, инсуфициенција на коронарните артерии, клинички докажан инфаркт на миокардот;
- 6) аневризма на крвните садови на срцето и мозокот од која и да е етиологија;
- 7) варикозитети на крвните садови што по хируршки пат не можат да се санираат;
- 8) периферни васкуларни заболувања тромбангинитис облитеранс, артериосклеротични заболувања, дијабетични васкуларни заболувања докажани со осцилометрички и други клинички методи;
- 9) EKG докази за дефекти на спроведувањето како што се втор и трет степен на AV блок, комплетен блок или блок на левата срцева гранка.

2. Заболувања на белите дробови:

- 1) ехинококоза на белите дробови;
- 2) цисти на белите дробови, како и цисти по операција, со компликации;
- 3) саркоидоза на белите дробови;
- 4) емфизем на белите дробови, со знаци на респираторна инсуфициенција;
- 5) бронхијална астма, со знаци на респираторна инсуфициенција од среден или тежок степен;
- 6) спонтан или рецидивирачки пневмоторакс;
- 7) бронхиектазии од потежок степен;

- 8) лобектомија или сегментални ресекции со витален капацитет помал од 3.000 ccm.

3. Заболувања на абдоминалните органи:

- 1) интестинални опструкции како последица од некое хронично рецидивирачко заболување;
- 2) тежок хроничен гастритис и гастродуоденитис;
- 3) улцеративен колитис, пролапс на ректумот, мегаколон, дивертикулоза на цревата;
- 4) хепатитис, со докажано оштетување на црниот дроб;
- 5) панкреатитис, акутен или хроничен;
- 6) хронично заболување на слезинката.

4. Заболување на крвотворните органи:

- 1) хемолитична анемија;
- 2) хеморагична состојба (хемофилија);
- 3) леукопатии;
- 4) миелопрролиферативни состојби;
- 5) M. Búger, M. Raynaud.

5. Заболувања на генито-уринарниот систем:

- 1) состојба по нефректомија, придружена со покачен крвен притисок или со намалување на функцијата на преостанатиот бубрег;
- 2) хроничен нефритис;
- 3) нефроза;
- 4) хидронефроза, со знаци на оштетување на бубрезите;
- 5) пиелонефритис, со растројства на функцијата на бубрезите;
- 6) полицистичен бубрег.

6. Заболувања на ендокриниот систем:

- 1) адренална дисфункција од кој и да е степен;
- 2) адиопозоген синдром;
- 3) дијабетес инсипидус,
- 4) гигантизам и акромегалија;
- 5) гушавост;
- 6) хиперинсулинизам;
- 7) паратироидна дисфункција;
- 8) mixedem;
- 9) дијабетес мелитус, со јасни клинички манифестации.

7. Заболувања на нервиот систем;

- 1) невролуес;
- 2) менингитис, енцефалитис и полиомиелитис, со трајни последици;
- 3) субарахноидални хеморагии, емобилини, тромбози, хеморагии, артериосклероза и аневризми на ЦНС – клинички докажани;
- 4) сите видови малигни и бенигни тумори на ЦНС;
- 5) васкуларни главоболки – мигрени од траен карактер;
- 6) контузии на мозокот, со трајни последици и пенетрирачки повреди на мозокот;
- 7) епидурален, субдурален или интрацеребрален хематом;
- 8) постравматски инфекции на ЦНС;
- 9) повреди на главата, со губење на свеста подолго од 30 минути и со трајни невролошки симптоми или со психички растројства;
- 10) повреди на главата, со губење на свеста подолго од два часа;
- 11) постравматска амнезија;
- 12) сите видови епилепсии.

8. Психички растројства и заболувања:

- 1) емоционална нестабилност и растројства на карактерот и однесувањето што оневозможуваат социјална и професионална адаптација;
- 2) хроничен алкохолизам, со психотични или соматски растројства;
- 3) алкохолизам, по неуспешно лекување;
- 4) наркоманија, по неуспешно лекување;
- 5) психози, трајни или рецидивирачки психотични растројства долготрајно декомпензирани, често рецидиви-

рачки, ако се одразуваат врз професионалната адаптација и го отежнуваат безбедното вршење на службата.

9. Заболувања на горните и долните екстремитети:

1) вродени или стечени мани, недостиг на екстремитет или дел од екстремитет, деформитети на екстремитетите што го смекаваат задоволителното вршење на должноста;

2) хроничен остеомиелитис;

3) остеопороза и хондромалација;

4) заболувања или повреди на коските или зглобовите, излекувани, со резидуални деформации, со ригидност или со ограничување на движењата што го смекаваат безбедното вршење на должноста;

5) акутно или хронично шинување на поголемиот зглоб со резидуален оток, со ограничување на движењата или со нестабилност на зглобот.

10. Заболувања на 'рбетот и на другите мускулно-костени делови:

1) сите акутни или хронични заболувања на 'рбетниот столб или делови, деформитети на 'рбетниот столб, вродени или стечени мани што оневозможуваат задоволително вршење на должноста;

2) дискус хернија, со прогресивно влошување;

3) тортколис конгенитален или спастички што ја смекава нормалната функција на вратот;

4) остеомиелитис на 'рбетот;

5) специфични процеси на 'рбетниот столб;

6) прогресивна мускулна дистрофија;

7) оштетување на функцијата на мускулите или на група мускули како последица од заболување на ЦНС или на периферниот нервен систем.

11. Заболувања на кожата и лимфните жлезди:

1) хронични заболувања на кожата што го смекаваат задоволителното вршење на должноста;

2) lupus eritematosus, системски;

3) леукемични промени на кожата;

4) невروفиброматоза;

5) псориаза - потешка форма.

12. Заболувања на носот, грлото и увото:

1) деформитети на лицето или главата што оневозможуваат носење на летачка опрема;

2) хроничен атрофичен ринитис, од тежок степен;

3) алергичен ринитис, од тежок степен;

4) трајни промени на гласните жици што го отежнуваат говорот;

5) поголеми атхезии на мекото непце и фарингосот што го отежнуваат говорот и аспирацијата;

6) трахејални фустули;

7) хронични заболувања и растројство на внатрешното уво;

8) трајни растројства на барофункцијата;

9) хронични гнојни едностранни или обострани воспаленија на средното уво;

10) хронично воспаление на ушната школка што го смекава носењето на слушалки, аносмија и паросмија;

11) атхезија или јака стеноза на надворешниот слушен канал;

12) мастоидитис односно мастоидна фистула;

13) трајни растројства на вестибуларниот апарат.

13. Заболувања на окото:

1) фиксационен нистагмус;

2) шашливост;

3) глауком;

4) рецидивирачки хориоретинитис;

5) аблација на ретината, ретинитис пигментоза;

6) отсуство на една или на обете леки, освен ако се исполнети условите од член 25 на овој правилник;

7) парализа на мускулите на очното јаболкце.

14. Заболување на забите и челуста;

1) вродени или стечени аномалии кои отежнуваат јасен и разбирлив говор;

2) делумно загубување на јазикот или деформација на јазикот.

15. Малигни заболувања:

1) малигни заболувања на сите системи, органи или делови од органи.

16. Сидра (АИДС), со клинички манифестации.

V. ПОСЕБНИ МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ЛИЦА ШТО БОЛЕДУВААТ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ БОЛЕСТИ

Член 20

Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат во категориите А, В и С се утврди постоење на раничка (чир) на желудникот или на дванаесетпрстното црево, тие се сметаат за неспособни за вршење на летачки должности, освен:

1) ако од денот на излекувањето или по извршената хируршка интервенција изминале шест месеци, а рендгенолошките и лабораториските наоди не покажуваат рецидив или потешко оштетување на функцијата;

2) ако во текот на конзервативното лекување дошло до санација утврдена со рендгенски преглед, а потоа нема тежби во текот на три месеци, а лабораториските наоди се во границите на нормалата.

Член 21

Ако при лекарскиот преглед на лицата од член 12 на овој правилник се утврди постоење на аритмија, тие се сметаат за здравствено способни за вршење на летачки работи ако се утврди:

1) синусна аритмија или повремени вентрикуларни екстрасистолы што исчезнуваат при напор;

2) тахикардија поради возбудавање или напор;

3) брадикардија без знаци на А-V блок.

Член 22

Лицата од член 12 на овој правилник ќе се сметаат за трајно неспособни, ако при лекарскиот преглед по електрокардиографски пат се утврдат следните растројства на спроведување:

1) комплетен блок;

2) блок на левата гранка;

3) блок на десната гранка, придружуван од конгенитални или органски заболувања.

Како трајно неспособни се сметаат лицата од член 12 на овој правилник ако електрокардиографските или други наоди (вектор, скинтиграфија, ехо и сл.) потврдуваат:

1) свеж или стар инфаркт на миокардот;

2) јасна инсуфициенција на коронарната оксигенација;

3) напрегање на вентрикулите.

Член 23

Лицата што се распоредени во категоријата А, ако нивниот кардиоваскуларен систем е во физиолошки граници, при лекарскиот преглед треба да го имаат, зависно од годините на живот следниот артериски притисок:

Години на живот	Систолен притисок до	Дијастолен притисок до
од 20 до 29	140	90
од 30 до 39	140	90
од 40 до 49	155	95
од 50 и повеќе	160	95

Лицата што се распоредени во категоријата В или С, ако нивниот кардиоваскуларен систем е во физиолошки граници, при лекарскиот преглед треба да го имаат, зависно од годината на живот, следниот артериски притисок:

Години на живот	Систолен притисок до	Дијастолен притисок до
од 20 до 29	150	95
од 30 до 39	155	95
од 40 до 49	165	100
од 50 и повеќе	170	100.

При лекарскиот преглед на лицата што се распоредуваат во категориите А, В и С пулсот не смее да им изнесу-

ва повеќе од 100 во минута ниту повеќе од 150 во минута по напор од 20 чучнувања во текот на 30 секунди, со тоа што во текот на две минути пулсот треба да се врати на претходната вредност која може да биде зголемена за 10.

Лицата од став 3 на овој член кај кои во текот на лекарскиот преглед ќе се појави пароксизмална тахикардија односно брадикардија под 50 отчукувања во минута, се сметаат за неспособни.

Член 24

Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат во категориите А, В и С се утврди шеќерна болест која бара лекување со инсулин или со перорални антидијабетици, тие ќе се сметаат за трајно неспособни.

Ако во текот на прегледот на лицата од став 1 на овој член се утврди дека шеќерната болест е од таква природа што гликемијата може да се регулира со диета, а не постојат промени на очното дно, миокардот, бубрезите, уринот и нема невролошки испадни, тие ќе се сметаат за способни за вршење на определени стручни работи најдолго три месеци.

Член 25

Ако поради развиена катаракта или друго заболување е извршена имплантација на вештачка очна леќа во задната очна комора, па во постоперативниот период, во текот на три месеци, нема појави на компликации, таквите лица можат да се огласат за способни за период од три месеци.

VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Член 26

Ако лекарската комисија при прегледот утврди дека параметрите пропишани со овој правилник се недоволни за давање сигурна оценка на здравствената способност на лицата, може да го прошири обемот на прегледот и да бара дополнителни специјалистички прегледи (консултации, лабораториски анализи и др.).

Член 27

Сите медицински наоди што ќе се утврдат во текот на лекарскиот преглед се внесуваат во обрасците што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 28

Анамнестички податоци се земаат според образецот број 2 – Лист на лекарскиот преглед.

Позитивниот одговор на лицето кое се подложува на преглед, лекарот е должен подетално да го забележи.

Член 29

Општиот преглед опфаќа:

- 1) мерење на телесната височината и тежина и оценување на телесната конструкција;
- 2) преглед на кожата и на видливите слузници;
- 3) преглед на усната празнина, непцата, забите, јазикот, непчените лакови, тонзилите и грлото, лимфните жлезди главата и вратот;
- 4) утврдување еластичност на мускулите, рамни табани, деформитети на телото, ампутации, проширени вени и ограниченост на движењата.

Член 30

Интернистичкиот преглед опфаќа:

- 1) преглед на главата и вратот, перкусија и аускултација на градниот кош;
- 2) аускултација на срцето, мерење на пулсот, крвниот притисок и мерење на пулсот по пет минути лежење, по 20 чучнувања и две минути по замор;
- 3) палпација на жлездите и на абдоминалните органи;
- 4) преглед на екстремитетите.

Член 31

EKG снимање се врши при секој прв преглед, за издавање дозвола, а за продолжување на дозволата за катего-

ријата А – при секој преглед; за категоријата В – еднаш годишно; за категоријата С – еднаш во 24 месеци, а за категоријата D – по потреба.

Тест на оптоварување на кардиоваскуларниот систем се врши за категоријата А при првиот преглед и по наполнети 40 односно 50 години на живот.

Член 32

Оториноларинголошкиот преглед опфаќа:

- 1) риноскопија, фарингоскопија, ларингоскопија и отоскопија;
- 2) утврдување на спонтаниот нистагмус;
- 3) испитување на динамостиката по сметодот на модификуван Ромберг.

Член 33

Слухот се испитува со:

- 1) Тотална лиминарна аудиометрија при првиот преглед и еднаш годишно за категориите А, В и С;
- 2) слухот се испитува со: шепот од два метра за секое уво за категоријата D.

Член 34

Офталмолошкиот преглед опфаќа:

- 1) надворешен преглед на окото и аднексот, проверка на подвижноста на булбусот, утврдување на обликот, големината, реакцијата на зеницата на светлина и акомодацијата, како и испитување на конвергенцијата;
- 2) определување на видното поле по методот на конфронтацијата;
- 3) дигитално определување на тонусот на очните јаболчка;
- 4) испитување на острината на видот со таблички по Snellen или со орторатер;
- 5) испитување на видот на близина со таблички по Jaeger;
- 6) испитување на колорниот вид со таблички по Ishihara или со Lantern-тест.

Член 35

Преглед на очното дно, испитување на форијата и определување на видното поле со периметрија се врши, и тоа:

- 1) за издавање на дозвола за сите категории при првиот лекарски преглед;
- 2) еднаш во 24 месеци за категориите А и В.

Член 36

Невропсихијатрискиот преглед опфаќа:

- 1) испитување на рефлексот-бицепсот (патерален, Ahilov стомачен, Бабински, Хвостек);
- 2) утврдување на вазомоторната лабилност, и потешноста;
- 3) испитување на дермографизмот;
- 4) утврдување на треморот;
- 5) оценувањет на јасноста на говорот;
- 6) оценување на психичкиот статус од разговорот.

Член 37

Психолошко тестирање се врши при првиот преглед за категориите А, В, С и D со помош на батерии тестови и интервјуа насочени спрема професионалниот профил на лицето што се подложува на лекарски преглед, и тоа:

- 1) психолошки тестови на личноста насочени кон евалуација на структурата на личноста во однос на: нивото на психичката енергија, невротизот, општата адаптивност и зрелоста на личноста;
- 2) психолошки тестови на општите и посебните способности;
- 3) психолошки тестови со апарати за испитување на сензомоторните способности;
- 4) психолошки интервјуа за испитување и процена на мотивацијата за професијата и особините на личноста.

Член 38

Рендгенографија на срцето и на белите дробови се

врши за категориите А, В, С и D при првиот лекарски преглед.

За категориите А и В рендгенографија на срцето и белите дробови се врши еднаш во 36 месеци.

Член 39

Лабораториските анализи опфаќаат:

1) хемограм (SE Hb, еритроцити и леукоцити), хематограм, уреа во крвта, шеќер во крвта и урин (спец. тежина, албумен Fehling и седимент) при првиот преглед за категориите А, В, С и D;

2) хемограм SE hb, еритроцити и леукоцити) еднаш во 12 месеци за категориите А, В и С;

3) урин (спец. тежина, албумен, Fehling и седимент) при секој преглед за категориите А, В и С;

4) проба на оптоварување со гликоза, при првиот преглед за категориите А и В, како и при прегледот за сите лица по наполнета 40-та односно 50-та година на живот;

5) хепатограм при првиот преглед за категориите А, В и С за сите лица што наполниле 40 односно 50 години живот.

VII. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 40

Медицинска документација (здравствената евиденција) за воздухопловниот и другиот стручен персонал опфаќа:

1) упат за лекарски преглед за категориите А и В (образец бр. 1, кој се пополнува во два примерока);

2) лист на комисијскиот – лекарскиот преглед (образец бр. 2, кој се пополнува во два примерока);

3) книга на работата на лекарската комисија (образец бр. 3);

4) лекарско уверение (образец бр. 4), кој му се предава на прегледаното лице;

5) записник за работа на лекарската комисија (образец бр. 5, кој се пополнува во три примерока);

6) решение на лекарската комисија од член 4 на овој правилник (образец бр. 6, кој се пополнува во три примерока);

7) годишен извештај на лекарската комисија (образец бр. 7, кој се пополнува во два примерока и кој се доставува до Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски).

Член 41

Обрасците под бр. 1 до 7 во прилогот на овој правилник, кои се негов составен дел, ги изработува Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски и им ги доставува на употреба на овластените здравствени организации на здружен труд и на воената воздухопловна здравствена установа.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерилата на телесната и душевната способност на воздухопловниот персонал и за болестите и повредите по кои мора да се изврши лекарски преглед („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/75 и 14/76).

Член 43

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

VI/01 Бр. 2727/5

7 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
сообраќај и врски,
Јожеф Слокер, с. р.

Образец бр. 1

УПАТ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Се упатува _____, кој
врши работи _____ на редовен _____ – вонреден (_____) лекарски преглед за стекнување (_____) – продолжување (_____) на дозвола _____

НАОД И МИСЛЕЊЕ НА ЛЕКАРОТ:

Потпис _____

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА

Образец бр. 2

ЛИСТ НА КОМИСИЈСКИОТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

I. Лични и анамнестички податоци:

Презиме и име _____ Пол _____ Год. на раѓање _____

Дозвола за која се врши прегледот _____

Прегледот е редовен _____ вонреден _____

За дозвола _____

Организација во која е вработен _____

Дали се занимавате со спорт	ДА НЕ	Дали сте имале несреќа	ДА НЕ
Дали пушите	ДА НЕ	Дали земате алкохол	ДА НЕ
Дали имате посебни склоности (хоби)	ДА НЕ	Дали сега земате некакви лекови	ДА НЕ

Дали некогаш сте боледувале, сте биле испитувани или лекувани поради:

Зголемен крвен притисок	ДА НЕ	Стомачни тегоби	ДА НЕ
Срцеви тегоби	ДА НЕ	Камен или крв во уринот	ДА НЕ
Несвестица	ДА НЕ	Алергија	ДА НЕ
Туберкулоза	ДА НЕ	Шеќерна болест	ДА НЕ
Венерични заболувања	ДА НЕ	Други болести	ДА НЕ
Дали сте оперирани	ДА НЕ		

Боледувања, прегледи и испитувања од последниот преглед за продолжување на дозволата

Дали некој во вашето семејство боледувал или е лекуван од:

Шеќерна болест	ДА НЕ	Алергија	ДА НЕ
Рак	ДА НЕ	Душевни заболувања	ДА НЕ
Алкохолизам	ДА НЕ	Други заболувања	ДА НЕ

Потпис на кандидатот _____

II. Антропометриски и општ медицински преглед

Коски, зглобови	П Н	Мускули	П Н
Генито-уринарен систем	П Н	Хируршки зафати, заболувања	П Н

Мислење _____

и е утврдено дека врз основа на член _____ од Правилникот за здравствените услови за вршење на работи на воздухопловен и друг стручен персонал и за посебните услови за вршење на лекарски прегледи на воздухопловен и друг стручен персонал што треба да ги исполнуваат здравствените организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. _____ / _____) ГИ ИСПОЛНУВА (_____) – НЕ ГИ ИСПОЛНУВА (_____) пропишаните услови за категоријата (_____) без ограничување (_____) – со ограничување (_____).

Именуваниот е СПОСОБЕН (_____) – НЕ Е СПОСОБЕН (_____) за вршење на работи _____

Книга на работата ред. _____ Претседател на комисијата, бр. _____

Датум _____
Место _____

Образец бр. 5

ЗАПИСНИК ЗА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

_____ од _____ год. на раф. _____
(презиме и име)

против заклучокот на _____
(лекарска комисија)

бр. _____ од _____ составена на _____
(датум) (датум и час)

Присутни:
Претседател на комисијата: _____

Членови на комисијата: _____

По извршениот лекарски преглед и прегледот на медицинската документација, и тоа:

Комисијата заклучи дека _____ ги исполнува – не ги исполнува здравствените услови за категорија _____ и е способен – не е способен за вршење на работи на _____

(вид на работата)

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА:

Образец бр. 6

По жалба на _____ од _____ против
(име и презиме) (место)

заклучокот на лекарската комисија _____ од _____
број _____ Лекарската комисија
(датум)

што ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски, врз основа на извршените лекарски прегледи и увидот во медицинската документација, врз основа на член _____ од Правилникот за здравствените услови за вршење на работи на воздухопловен и друг стручен персонал и за посебните услови за вршење на лекарски прегледи на воздухопловен и друг стручен персонал што треба да ги исполнуваат здравствените организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. _____), донесува

РЕШЕНИЕ

_____, роден _____
(име и презиме) (место и датум)

во _____ ГИ ИСПОЛНУВА (_____) – НЕ
(место)
ГИ ИСПОЛНУВА (_____) здравствените услови за категоријата (_____), без ограничување (_____) – со ограничување (_____) и е способен (_____) – не е способен (_____) за вршење на работи на _____

Образложение

Со уверението на лекарската комисија број _____ од _____ е утврдено дека _____ не е способен за вршење на работи на _____

Против наведениот заклучок именуваниот навремено изјави жалба.

Врз основа на извршените лекарски прегледи и увид во медицинската документација, оваа лекарска комисија утврди: _____

_____ па затоа реши како во диспозитивот на ова решение. Против ова решение не е дозволена жалба.

ЧЛЕНОВИ КОМИСИЈАТА:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА,

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН РАД

Образец бр. 7

Број на овластувањето _____

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ И ДРУГ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

1. Број на извршени прегледи:

	Способни	Неспособни
– први:	_____	_____
– редовни:	_____	_____
– ванредни:	_____	_____
Вкупно:	_____	_____

Во прилогот да се наведат имињата и презимињата и причините за неспособноста што се установени при прегледот за продолжување на дозволата. Посебно да се наведе и заклучокот за привремената неспособност.

2. Услови за медицинска работа на лекарската комисија и заклучоци во врска со следењето на пилотската популација:

3. Несреќи и незгоди во текот на календарската година (број, последици, причини):

4. Други активности и предлози:

Место _____ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА,
Датум _____

1263.

Врз основа на член 7 од Законот за привремени мерки за обезбедување средства за отстранување на последиците од елементарните непогоди (град и бура) во Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина што се случија на 25 јули 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/89), Сојузниот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ (ГРАД И БУРА) ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

1. Со ова упатство се утврдуваат критериумите врз основа на кои општините, односно општествениот и индивидуалниот сектор од областа на земјоделството ќе ги користат средствата утврдени со член 1 од Законот за привремени мерки за обезбедување средства за отстранување на последиците од елементарните непогоди (град и бура) во Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина што се случија на 25 јули 1987 година (во натамошниот текст: Законот).

2. Средствата од член 1 на Законот има се распоредуваат на општините за отстранување на штетите настанати од елементарните непогоди, и тоа:

1) 50% од средствата – сразмерно на учеството на штетата во општината во општествениот производ на општината во 1987 година;

2) 50% од средствата – сразмерно на учеството на штетата во општината во вкупната штета во Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина.

3. Средствата од точка 2 на ова упатство ќе ги користат општествениот и индивидуалниот сектор од областа на земјоделството сразмерно со учеството на штетата во општествениот односно на индивидуалниот сектор во штетата на општината.

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-12828/1
1 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Бранимир Зекан, с. р.

1264.

Врз основа на член 20 став 1 одредба под 6, член 25 и член 80 став 1 одредба под 9 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Банките можат за одржување на дневната ликвидност да користат кредити од средствата на примарната емисија кај народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини до висината и под условите што се утврдени со оваа одлука.

2. Кредит за одржување на дневната ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката може да користи врз основа на хартии од вредност со кои банката располага, и тоа:

1) благајнички записи на Народната банка на Југославија – до износот на номиналната вредност на тие записи;

2) обврзници што ги издала федерацијата – до износ од 50% од номиналната вредност на тие обврзници;

3) обврзници што ги издала републиките односно автономните покраини – до износ од 50% од номиналната вредност на тие обврзници;

4) обврзници за кои републиките односно автономните покраини со закон презеле обврска да ги амортизираат

или за кои гарантираат – до износ од 50% од номиналната вредност на тие обврзници;

5) ексконтирани меници издадени од страна на претпријатија на кои се дадени авали од страна на банката – до височина од 20% од номиналната вредност на тие меници.

3. Кредит за одржување на дневната ликвидност банката може да користи под услов ако во период од 60 изминати дена немала втасани ненамирени обврски по кредит за ликвидност.

4. За време на користењето на кредитот за одржување на дневната ликвидност банката не може да дава кредити ниту да врши други пласмани. Како кредити и други пласмани, во смисла на оваа одлука, не се сметаат пласманите на банката настанати по основ на налози за исплата по гаранции и авали дадени од страна на банката.

5. Кредит за одржување на дневната ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката може да користи непрекинато или со прекини до вкупно 10 работни дена во месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката ѝ се пренесени средствата на нејзината жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата ѝ се пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден ден. Како работен ден, во смисла на оваа одлука, не се смета саботата.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88 и 38/88).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 148
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1265.

Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 21 став 1 и член 80 став 1 точка 12 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ

1. Заради одржување на својата ликвидност, банките се должни во парични средства, сметајќи во просек за еден месец, да држат средства најмалку во висина од 3% од динарските краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на тие извори на средства на крајот на претходниот месец.

Под парични средства на банката, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат средствата на жиро-сметката кај Народната банка на Југославија и средствата во касата во вид на динарска готовина.

Под динарски краткорочни извори на средствата, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат динарски депозити искажани во пасивата на краткорочниот биланс на банката, и тоа: депозитните пари, другите депозити по видување, ограничените депозити, краткорочните обврски по орочени депозити и издадени хартии од вредност и здружените средства.

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, банките можат дел од обврската од точка 1 став 1 на оваа одлука, наместо во парични средства, да држат во благајнички за-

писи на Народната банка на Југославија и благајнички записи на федерацијата, а најмногу до 50% од таа обврска.

3. Просекот на паричните средства за еден месец, во смисла на точ. 1 и 2 од оваа одлука, се пресметува со собирање на дневните состојби на паричните средства секој работен ден во текот на месецот и со делење на добиениот збир со бројот на работните денови во тој месец. Како работен ден, во смисла на оваа одлука, не се смета саботата.

4. Банките се должни најдоцна до петтиот работен ден во месецот да состават и да поднесат до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина пресметка за минималната ликвидност за претходниот месец, на образецот што ќе го пропише Народната банка на Југославија.

5. Народната банка на Југославија во образецот од точка 4 на оваа одлука ќе предвиди и обврска за пресметување на стапката на примарната ликвидност на банката врз основа на податоците за просечната состојба на средствата на жиро-сметката и во благајната и на податоците за динарските краткорочни извори на средства.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на минималната дневна ликвидност на банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/88), освен за банките што не се основале според одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89 и 40/89), на кои таа одлука ќе се применува до рокот пропишан за нивното основање.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 149

13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1266.

Врз основа на член 20 став 1 точка 5 и на член 80 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Заради одржување на ликвидност во плаќањата по штедните влогови и по тековните сметки на граѓаните во динари, Поштенската штедилница е должна да држи дел од своите средства во парични средства на својата жиро-сметка кај Народната банка на Југославија.

Обврската за држење на средства во парични средства од став 1 на оваа точка, сметајќи во просек за изминатите месец дена, се утврдува во височина од најмалку 2% од динарските краткорочни извори на средства, според книговодствената состојба на тие извори на средства на крајот од претходниот месец.

2. Под парични средства на Поштенската штедилница, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат средствата што Поштенската штедилница ги држи на својата сметка на депозити од динарските влогови на штедење.

Просекот на паричните средства за изминатите месец дена, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се пресметува со собирање на дневните состојби на паричните средства од став 1 на оваа точка секој работен ден во месецот и со делење на добиениот збир со бројот на работните денови во тој месец. Како работен ден не се смета сабота.

3. Под динарски краткорочни извори на средства, во смисла на точка 1 став 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските депозити искажани на следните позиции во па-

сивата на краткорочниот биланс на Поштенската штедилница, и тоа:

1) позиција 8 под 3 - Други депозитни пари

2) позиција 9 под 1 - Влогови на штедење по видување.

4. Поштенската штедилница е должна најдоцна до петтиот работен ден во месецот да составува и да ја поднесува на Народната банка на Југославија пресметка за посебната резерва на ликвидноста за изминатиот месец на образецот што ќе го пропише Народната банка на Југославија.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на Поштенската штедилница како специјализирана финансиска организација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/88).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 150

13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1267.

Врз основа на член 71 и на член 80 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Банките се должни секој работен ден до 10 часот да ја достават преку телефакс, телекс или телефон на народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) податоци за дневната ликвидност на банката, со состојба на крајот од претходниот работен ден.

Податоците за дневната ликвидност на банката од став 1 на оваа точка треба да содржат:

1) состојба на жиро-сметките на банките;

2) износ на користените средства над износот на расположивите средства на жиро-сметката на банката, во смисла на член 111 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89);

3) износ на користените средства на задолжителната резерва за одржување на дневната ликвидност на банката;

4) состојба на кредитот за одржување на дневната ликвидност што банката го користи кај Народната банка на Југославија;

5) состојба на кредитите за одржување на дневната ликвидност користени од сите други субјекти и дадени на други субјекти (банките, пазарот на пари, општествено-политичките заедници и др.).

6) состојба на запишаните благајнички записи на Народната банка на Југославија.

2. Поштенската штедилница и Југословенската банка за меѓународна економска соработка се должни во рокот и на начинот што се предвидени во точка 1 став 1 од оваа одлука да ја доставуваат на Народната банка на Србија податоци за состојбата на жиро-сметките.

3. Народните банки се должни секој работен ден по приемот на податоците од точ. 1 и 2 на оваа одлука, а најдоцна до 12 часот, преку телефакс, телекс или телефон тие податоци да ја достават на Народната банка на Југославија, и тоа посебно за секоја банка.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на доставување и за содржината на податоците за дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/84 и 40/85), освен за банките што не се основале според одредбите на Законот за банките и за другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89 и 40/89), на кои таа одлука ќе се применува до рокот пропишан за нивното основање.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 151
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1268.

Врз основа на член 12 ст. 3, 4 и 5, член 16 и член 80 став 1 точ. 7 и 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89, 55/89, 74/89 и 78/89), во називот на Одлуката по зборовите: „каматните стапки” се додаваат зборовите: „и за стапките на надоместот”.

2. По точка 7 се додава точка 7а која гласи:

„7а. Банките што не ја пресметале правилно или не ја издвоиле во рокот задолжителната резерва, во смисла на прописот за задолжителна резерва, се должни да ѝ платат на Народната банка на Југославија надомест за помалку пресметаниот или издвоениот износ на задолжителната резерва по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка.

Банките што користат средства на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност се должни да ѝ платат на Народната банка на Југославија надомест за користениот износ на средства од задолжителната резерва по стапка која е за 20% поголема од есконтната стапка.

Надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка банките го пресметуваат и плаќаат месечно. Пресметката на надоместот, заедно со налогот за уплата на надоместот, банките ја поднесуваат до Службата на општественото книговодство до 10-ти во месецот за претходниот месец, истовремено со поднесувањето на пресметката на задолжителната резерва.

По исклучок од став 3 на оваа точка, ако надлежниот орган за контрола дополнително утврди неправилност во пресметувањето и издвојувањето на задолжителната резерва за изминатите пресметковни периоди, банките ќе состават посебна пресметка за плаќање на надоместот од став 1 на оваа точка на Народната банка на Југославија, и тоа за сите периоди во кои задолжителната резерва неправилно е пресметана и издвоена. Таа пресметка со налогот за уплата на надоместот банката ја поднесува до Службата на општественото книговодство во рок од 20 дена од кога е утврдена неправилноста односно во рокот што ќе го определи надлежниот орган за контрола.

Еден примерок од пресметката на надоместот што банките го составуваат во смисла на ст. 3 и 4 од оваа точка, заедно со копија на налогот за плаќањето на надоместот, ѝ се доставува и на народната банка на републиката

односно на народната банка на автономната покраина која врши контрола на пресметката и наплатата.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 152
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1269.

Врз основа на член 20 став 1 точка 3, член 22 и член 80 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката која на жиро-сметката нема доволно средства за одржување на својата ликвидност користи средства од задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, и тоа:

1) за намирување на обврските на банката во согласност со одредбите на чл. 111 и 118 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89);

2) за исплата односно покритење на веќе исплатените штедни влогови, вклучувајќи ги исплатите по тековните и жиро-сметките на граѓаните.

2. Средствата на задолжителната резерва на банката, во смисла на оваа одлука, се користат на тој начин што Службата на општественото книговодство ги прима и извршува наложите на банката што гласат на жиро-сметката на банката за намените од точка 1 на оваа одлука и ако за нивното извршување нема доволно средства на нејзината жиро-сметка, под услов за соодветен износ да има средства на сметката на задолжителната резерва на банката и да се исполнети условите од член 111 став 3 на Законот за Службата на општественото книговодство за користење на тие средства, а покритието на средствата што недостигаат на жиро-сметката на банката се врши на начинот и под условите пропишани во член 111 на Законот за Службата на општественото книговодство.

3. Известувањето на народната банка на републиката односно на народната банка на автономната покраина и на Народната банка на Југославија за користење на средствата на задолжителната резерва, како и враќањето на тие средства се врши во согласност со одредбите на член 111 став 5 и член 112 од Законот за Службата на општественото книговодство.

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот и условите на користење на задолжителната резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/85 и 25/89).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 153
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1270.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2, член 21 став 2 и член 80 став 1 точка 12 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ ПО РОЧНОСТ

1. Заради усогласување на структурата на пласмани-те според роковите за втасување со структурата на изво-рите на средствата по нивната рочност, банките се должни од вкупните краткорочни извори на средства најмалку 85% да користат за вкупните краткорочни пласмани со рок на враќање до една година.

2. Под вкупни краткорочни извори на средства, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат сред-ствата искажани во вкупната краткорочна пасива на би-лансот на банката, намалени за средствата за станбена из-градба, а под вкупни краткорочни пласмани се подразби-раат пласманите искажани во вкупната краткорочна акти-ва на тој биланс.

3. Под банки, во смисла на оваа одлука, се подразби-раат банките основани според одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89 и 40/89).

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за усогласување на структу-рата на пласманите со структурата на изворите на сред-ствата на банките по рочност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81, 51/81, 57/82, 69/82, 6/83, 10/83 и 52/83).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 154
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1271.

Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 точка 2 и член 80 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), во согласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на засадничката монетарна политика и на засадничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88, 40/89, 60/89 и 70/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 40/89, 41/89, 45/89, 55/89, 63/89 и 67/89), во точка 4 став 1 зборовите: „акцептен налог” се заменуваат со зборовите: „бланко акцептирана меница”.

2. Во точка 11 ставот 2 се менува и глси:

„Кредитите од став 1 на оваа точка банките им ги даваат на претпријатијата – производители на стоки и услу-ги за извоз, врз основа на договор склучен со странски на-рачувач, односно договор склучен со извозник кој пре-

тходно склучил договор со странски нарачувач – кога про-изводителот на стоките не е непосреден извозник”.

3. Во точка 27 став 3, во четвртиот ред одоздола, по зборовите: „примарната емисија” записката се заменува со точка, а текстот до крај се брише.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 155
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1272.

Врз основа на член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото моне-тарно работење на народните банки на републиките и на-родните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ФОРМИРА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА БАНКИТЕ И ЗА МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ТАА РЕЗЕРВА

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои се фор-мира посебната резерва на ликвидноста на банките и за минималниот износ на таа резерва („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/86 и 35/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 156
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1273.

Врз основа на член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото моне-тарно работење на народните банки на републиките и на-родните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите на ко-ристење на резервниот фонд на банките за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/85 и 25/89), освен за банките што не се основале според одредбите на Законот за банките и другите финансиски ор-ганизации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89 и 40/89), на кои таа одлука ќе се применува до рокот пропишан за нивното основање.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 157
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1274.

Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/89, 63/89 и 74/89) во точка 2 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, банките на жиро-сметките и депозитите на општествено-политичките заедници ќе пресметуваат и издвојуваат задолжителна резерва по стапка од 5%“.

2. Прва пресметка односно издвојување на задолжителната резерва според одредбите на оваа одлука, банките ќе извршат на 11 јануари 1990 година според просечната состојба на депозитите во текот на декември 1989 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 158
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1275.

Врз основа на член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83, 66/84, 19/86, 87/87, 19/88, 37/88, 55/88 и 59/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 159
13 декември 1989 година
Белград

Заменик на претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот на
Народната банка на
Југославија,
Митја Гаспари, с. р.

1276.

Врз основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/73, 9/76, 63/86 и 44/89), во врска со одредбата од редниот број 7 (39) на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1990 година – оддел I. Нови истражувања, Област Статистика на сообраќајот и врските, која е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/89), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ „ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕТОТ НА ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ – ПРОБНО ВО 1990 ГОДИНА“

1. Статистичкото истражување „Пријава за прометот на возила во меѓународниот друмски сообраќај – пробно во 1990 година“ ќе се спроведе во периодот од 1 јануари до 31 декември 1990 година.

2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова решение ги поднесуваат шпедитерските работни организации и Сојузната управа за царини – царинските испостави.

3. Со истражувањето од точка 1 на оваа решение ќе се соберат податоци за: бројот на друмските товарни возила во извозот, увозот и транзитот на стоки, по земјите на регистрацијата на возилата, по земјите на натоварот и истоварот на стоки; бројот на товарните возила, по главните меѓународни и друмски правци во СФРЈ и според видовите на превозот и видовите на возила; прометот на стоки во меѓународниот друмски сообраќај по земјите на регистрацијата на возилата со кои е извршен превоз во извозот, увозот и транзитот, по земјите на натоварот и земјите на истоварот на стоките, како и според видовите на стоки; бројот на југословенските возила во јавниот сообраќај и сообраќајот за сопствени потреби, по земјите на натоварот и истоварот на стоките и видот на сообраќајот; искористеноста на дозволите на возилата со странска регистрација, по земјите на регистрацијата на возилата.

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение го спроведува Сојузниот завод за статистика.

6. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 001-4484/1
4 декември 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушкович с. р.

1277.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластувањето за донесување одлука за усогласување на паричниот надомест за телесно оштетување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/89) во врска со член 67 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Паричниот надомест за телесно оштетување се усогласува со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица така што од 1 ноември 1989 година се зголемува за процентот за кој се зголемени личните доходи на активните воени лица од соодветен чин.

2. Усогласување на паричниот надомест според оваа одлука ќе се изврши по службена должност без донесување на поединечни решенија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 92-1
27 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Извршниот одбор на
Собранието на Заедницата
за социјално осигурување на
воените осигуреници,
полковник
д-р Славко Чокорило, с. р.

1278.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја трета од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Амандман XXXIX на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска и Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ

Член 1

Во Договорот за единствената емисија на административните и судските таксени марки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/85) во член 2 став 1 апоените: „2, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 и 200” се заменуваат со апоените: „500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 и 50.000”.

Во став 2 апоените: „2, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 и 200” се заменуваат со апоените: „500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 и 50.000”.

Член 2

Во член 3 став 1 зборовите: „во линиски печат” се заменуваат со зборовите: „во офсет-техника”.

Во став 2 бројот: „38” се заменува со бројот: „37,50”.

Во став 3 бројот: „33” се заменува со бројот: „32,50”.

Член 3

Во член 4 точка 2 апоените: „4, 10 и 100” се заменуваат со апоените: „500 и 1.000”.

Во точка 3 апоените: „5, 20 и 30” се заменуваат со апоените: „2.000 и 5.000”.

Во точка 4 апоените: „2, 50 и 200” се заменуваат со апоените: 10.000, 20.000 и 50.000”.

Во точка 5 став 1 алинеја прва апоенот: „2” се заменуваат со апоенот: „500” алинеја втора апоенот: „4” – со апоенот: „1.000”, алинеја трета апоенот: „5” – со апоенот: „2.000”, алинеја четврта апоенот: „10” – со апоенот: „5.000”, алинеја петта апоенот: „20” – со апоенот: „10.000”, алинеја шеста апоенот: „30” – со апоенот: „20.000”, алинеја седма апоенот: „50” – со апоенот: „50.000”.

Осмата и деветтата алинеја се биршат.

Член 4

Во член 5 точка 2 апоените: „10, 100 и 200” се заменуваат со апоените: „10.000, 20.000 и 50.000”.

Во точка 3 апоените: „5, 25 и 30” се заменуваат со апоените: „500 и 5.000”.

Во точка 4 апоените: „2, 15 и 50” се заменуваат со апоените: „1.000 и 2000”.

Во точка 5 став 1 алинеја прва апоенот: „2” се заменува со апоенот: „500”, алинеја втора апоенот: „5” – со апоенот: „1.000”, алинеја трета апоенот: „10” – со апоенот: „2.000”, алинеја четврта апоенот: „15” – со апоенот: „5.000”, алинеја петта апоенот: „25” – со апоенот: „10.000”, алинеја шеста апоенот: „30” – со апоенот: „20.000”, алинеја седма апоенот: „50” – со апоенот: „50.000”.

Осмата и деветтата алинеја се биршат.

Член 5

Член 12 се менува и гласи:

„Учесниците на Договорот се согласни административните и судските таксени марки на единствената емисија во апоени од 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 и 50.000 динари, утврдени со овој договор, да бидат пуштени во оптек најдоцна до 30 април 1990 година.

Учесниците на Договорот се согласни административните и судските таксени марки што се наоѓаат во оптек да важат до нивниот потрошок, а најдоцна до 30 април 1990 година.

Член 6

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Член 7

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

За Собранието на СР Босна и Херцеговина
Милан Јовичиќ, с. р.

За Собранието на СР Македонија
Методија Тошевски, с. р.

За Собранието на СР Словенија
Мартин Млинар, с. р.

За Собранието на СР Србија,
Милан Шкрбиќ, с. р.

За Собранието на САП Војводина,
Синиша Филиповиќ, с. р.

За Собранието на САП Косово.
Гарин Хацини, с. р.

За Саборот на СР Хрватска
Божидар Натовина, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора
Милан Букчевиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за начинот и постапката на користење на здравствена заштита надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството на која осигуреникот ѝ припаѓа, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 78/89, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВОТО НА КОЈА ОСИГУРЕНИКОТ Ї ПРИПАЃА

Во преамбулата по зборовите: „Самоуправната интересна заедница на здравствената заштита и здравственото осигурување на САП Косово“ по грешка се изоставени зборовите: „Сојузот на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на Хрватска“.

Од „Службен лист на СФРЈ“, Белград, 11 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за посебната такса на увезени стоки за определени производи, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/89, се поткрала грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 по тар. ознака 0201.102 треба да се додадат по грешка испуштените тар. ознаки:

„0201.20	- Други парчиња со коски:
0201.202	-- јунешки:
0201.2021	--- компензирани четврти

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 11 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка за определени производи, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/89, се поткрала грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 по тар. ознака 0201.102 треба да се додадат по грешка испуштените тарифни ознаки:

„0201.20	- Други парчиња со коски:
0201.202	-- јунешки:
0201.2021	--- компензирани четврти

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград 11 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки за определени производи, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/89, се поткрала грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 по тарифната ознака 0201.102 треба да се додадат по грешка испуштените тар. ознаки:

„0201.20	- Други парчиња со коски:
0201.202	-- јунешки:
0201.2021	--- компензирани четврти

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 11 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/89 се поткрала долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 под редниот број 1 во колона 5 наместо бројот: „143.560“ треба да стои бројот: „121.300“ на сите три места, а наместо бројот: „161.600“ - бројот: „137.000“.

Под редниот број 5 во колоната 5 наместо бројот: „315.830“ треба да стои бројот: „137.890“, наместо бројот: „236.870“ - бројот: „122.820“ на обете места, наместо бројот: „423.210“ - бројот: „184.870“, наместо бројот: „362.570“ - бројот: „158.260“, наместо бројот: „484.480“ - бројот: „211.490“, уместо броја „289.930“ - бројот: „126.610“, наместо бројот: „317.400“ - бројот: „164.690“, наместо бројот: „282.580“ - бројот: „146.480“, наместо бројот: „352.700“ - бројот: „182.900“, наместо бројот: „226.000“ - бројот: „117.180“, наместо бројот: „564.280“ - бројот: „246.490“, наместо бројот: „483.400“ - бројот: „211.010“, наместо бројот: „645.970“ - бројот: „282.000“, наместо бројот: „386.570“ - бројот: „168.810“, наместо бројот: „423.200“ - бројот: „219.590“, наместо бројот: „376.770“ - бројот: „195.310“, наместо бројот: „470.270“ - бројот: „243.870“, наместо бројот: „301.300“ - бројот: „156.240“, наместо бројот: „457.980“ - бројот: „237.490“.

Под редниот број 6 во колоната 5 наместо бројот: „221.080“ треба да стои бројот: „96.520“, наместо бројот: „165.800“ - бројот: „85.980“ на обете места, наместо бројот: „296.250“ - бројот: „129.410“, наместо бројот: „253.800“ - бројот: „110.780“, наместо бројот: „339.140“ - бројот: „148.040“, наместо бројот: „202.950“ - бројот: „88.630“, наместо бројот: „222.180“ - бројот: „115.280“, наместо бројот: „197.800“ - бројот: „102.540“, наместо бројот: „246.890“ - бројот: „128.030“, наместо бројот: „158.200“ - бројот: „82.030“, наместо бројот: „240.460“ - бројот: „124.690“, наместо бројот: „395.000“ - бројот: „172.540“, наместо бројот: „338.380“ - бројот: „147.710“, наместо бројот: „452.180“ - бројот: „197.400“, наместо бројот: „270.600“ - бројот: „118.170“, наместо бројот: „296.240“ - бројот: „153.710“, наместо бројот: „263.740“ - бројот: „136.720“, наместо бројот: „329.190“ - бројот: „170.710“, наместо бројот: „210.910“ - бројот: „109.370“, а наместо бројот: „320.590“ - бројот: „166.240“.

Под редним бројем 7 у колони 5 наместо бројот: „279.840“ треба да стои бројот: „152.650“, наместо бројот: „408.560“ - бројот: „222.870“, наместо бројот: „367.700“ - бројот: „200.580“, наместо бројот: „195.890“ - бројот: „106.860“, наместо бројот: „286.000“ - бројот: „156.010“, а наместо бројот: „257.390“ - бројот: „140.400“.

Во точката 4 наместо зборовите: „наредниот ден од денот“ треба да стојат зборовите: „со денот“, а по зборот: „СФРЈ“ треба да се додадат по грешка испуштената запирка и зборовите: „а ќе се применува наредниот ден од денот на влегувањето во сила“.

Од Сојузниот секретаријат за трговија, Белград, 14 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/89, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во точка 2 наместо зборовите: „во распон $\pm 10\%$ од стапката“ треба да стојат зборовите: „во распон $\pm 10\%$ над стапката“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 6 декември 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уредбата за канцелариското работење на сојузните органи на управата и на сојузните организации, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/89, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во член 1 став 4 наместо броевите: „1 и 2“ треба да стојат броевите: „2 и 3“.

2. Во член 2 наместо зборот: „архивски“ треба да стои зборот: „архивирани“.

3. Во член 7 став 1, член 8, член 17 став 3 и член 21 став 2 наместо зборовите: „старешината на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација“ треба да стојат зборовите: „функционерот што раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, 8 декември 1989 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
1255. Закон за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година (Пречистен текст) — — — — —	2001
1256. Одлука за износот на испратнината при заминување во пензија — — — — —	2004
1257. Одлука за надоместот за вршење на определени функции во Собрането на СФРЈ — — — — —	2004
1258. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) — — — — —	2005
1259. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на семето на земјоделски растенија — — — — —	2005
1260. Правилник за начинот и постапката за уплата на пазарот по основ на примените чекови од граѓаните — — — — —	2005
1261. Правилник за измени на Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет — — — — —	2006
1262. Правилник за здравствените услови за вршење работи на воздухопловниот и другиот стручен персонал и за посебните услови за вршење на лекарски прегледи на воздухопловниот и другиот стручен персонал што треба да ги исполнуваат здравствените организации на здружен труд — — — — —	2006
1263. Упатство за критериумите за користење на средствата за отстранување на последиците од елементарните непогоди (град и бура) во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина — — — — —	2016
1264. Одлука за кредитирање на банките за одржување на дневната ликвидност — — — — —	2016
1265. Одлука за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките — — — — —	2016
1266. Одлука за посебната резерва на ликвидноста на Поштенската штедилница — — — — —	2017
1267. Одлука за начинот на доставување и за содржината на податоците за дневната ликвидност на банките и на другите финансиски организации — — — — —	2017
1268. Одлука за дополненија на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија — — — — —	2018
1269. Одлука за начинот и условите на користење на задолжителната резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —	2018
1270. Одлука за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средствата на банките во рочност — — — — —	2019
1271. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година — — — — —	2019
1272. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за условите под кои се формира посебната резерва на ликвидноста на банките и за минималниот износ на таа резерва — — — — —	2019
1273. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за начинот и условите на користење на резервниот фонд на банките за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —	2019
1274. Одлука за дополненија на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	2020
1275. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за купување на определени хартии од вредност од страна на Народната банка на Југославија — — — — —	2020
1276. Решение за спроведување на статистичкото истражување „Пријава за прометот на возила во меѓународниот друмски сообраќај - пробно во 1990 година — — — — —	2020
1277. Одлука за усогласување на паричниот надомест за телесно оштетување со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — — —	2021
1278. Договор за измени на Договорот за единствената емисија на административните и судските таксени марки — — — — —	2021
Исправка на Самоуправната спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за начинот и постапката за користење на здравствената заштита надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството на која осигуреникот и припаѓа — — — — —	2022
Исправка на Одлуката за посебната такса на увезени стоки за определени производи — — — — —	2022

	Страна		Страна
Исправка на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка за определени производи — — — — —	2022	Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија — — — — —	2023
Исправка на Одлуката за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки за определени производи — — — — —	2022	Исправка на Уредбата за канцелариското работење на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	2023
Исправка на Наредбата за височината на посебната			

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Утврдувајќи ја претплатната цена на службените гласила на федерацијата за 1990 година, Советот на НИУ Службен лист на СФРЈ се раководеше, пред сè, од бројот и обемот на продукцијата на изданијата на службените гласила.

Во 1990 година се проценува дека ќе бидат издадени, покрај 52 редовни броеви, уште околу 35 вонредни броеви. Процената се заснова на искуствата од 1989 година и врз основа на предвидената законодавна активност на Собранието на СФРЈ и на СИС.

Советот на Установата, во тој случај, ја имаше предвид на цената на печатарските услуги и на репроматеријалот, а пред сè на хартијата, како и цената на енергијата, ПТТ услуги и друго.